

## Пријава за штета-Патничко осигурување

Број на штета \_\_\_\_\_

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВА	
Име и презиме	Матичен број
Адреса	
Контакт телефон	e-mail:
<input type="checkbox"/> Договорувач на осигурување <input type="checkbox"/> Пријавувач <input type="checkbox"/> Осигуреник <input type="checkbox"/> Оштетен	<input type="checkbox"/> Адвокат <input type="checkbox"/> Агенција за штети <input type="checkbox"/> Старател или застапник <input type="checkbox"/> Возач-управувач на предметот
ПОДАТОЦИ ЗА ОСИГУРЕНИКОТ	
Име и презиме	
Датум на раѓање	Матичен број
Адреса	
Контакт телефон	e-mail:
Број на полиса	Скаденца
ПОДАТОЦИ ЗА ПАТУВАЊЕТО	
Датум на заминување од територија на Република Македонија	
Датум на враќање на територија на Република Македонија	
Датум на настан	Време
Држава	Град
Адреса Место /Локација	
Опис на штетниот настан (болест/незгода)	
Дали сте се јавиле на бројот на нашиот Партнер наведен на задниот дел од полисата во рок од 24 часа по настанување на осигураниот случај??	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Дали порано сте се лекувале од истата болест?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

## Пријава за штета-Патничко осигурување

Датум на прва медицинска консултација?	<input type="text"/>
Дијагноза	<input type="text"/>
Податоци за лекувањето	
<input type="checkbox"/> Лекарски преглед	<input type="checkbox"/> Специјалистички преглед
<input type="checkbox"/> Снимање (X-RAY)	<input type="checkbox"/> Лабораторија
Престој во болница (од-до)	<input type="text"/>
Друго	<input type="text"/>
<p>*Кон барањето потребно е да ги доставите следните документи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Целосната медицинска документација која ја потврдува итноста на лекувањето, дијагнозите, лекарскиот опис, крајниот болнички извештај;</li> <li>2. Оригинални фактури на странски медицински трошоци како и трошоци за лекови;</li> <li>3. Фотокопија од полисата за осигурување;</li> <li>4. Фотокопија од пасош - сите страници ;</li> <li>5. Фотокопија од трансакциска сметка на корисникот на осигурувањето.</li> </ol>	
<b>ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ-НЕЗГОДА</b>	
<input type="checkbox"/> Смрт	<input type="checkbox"/> Траен инвалидитет
Опис на настанот	<input type="text"/>
<p>*Во случај на смрт од незгода кон барањето потребно е да ги доставите следните документи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Медицинска потврда за смртта;</li> <li>2. Извештај од аутопсија;</li> <li>3. Извод од матична книга на умрени;</li> <li>4. Официјален записник издаден во странство или потврда за незгодата и повредата, заедно со околностите за истата;</li> <li>5. Правосилно решение за наследство;</li> <li>6. Официјален извештај од транспортната компанија;</li> <li>7. Фотокопија од полисата за осигурување;</li> <li>8. Фотокопија од пасош - сите страници ;</li> <li>9. Фотокопија од трансакциска сметка на корисникот на осигурувањето.</li> </ol> <p>*Во случај на траен инвалидитет од незгода кон барањето потребно е да ги доставите следните документи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Странска медицинска потврда за лекувањето, негата, како и сите медицински документи;</li> <li>2. Официјален извештај за незгодата;</li> <li>3. Фотокопија од полисата за осигурување;</li> <li>4. Фотокопија од пасош - сите страници ;</li> <li>5. Фотокопија од трансакциска сметка на корисникот на осигурувањето.</li> </ol>	
<b>ОСИГУРУВАЊЕ НА БАГАЖ И ПАТНИ ДОКУМЕНТИ</b>	
Доцнење на багаж	<input type="text"/>
Пристигнување/слетување	<input type="text"/>
Аеродром	<input type="text"/>
Предаден/вратен багаж	<input type="text"/>
Место	<input type="text"/>

## Пријава за штета-Патничко осигурување

\*Кон барањето потребно е да ги доставите следните документи:

1. Оригинален извештај за актуелното време на доцнење, пополнет на име на осигуреникот од авионската или бродската компанија или од нивните претставници;
2. Потврда за преземање на багажот со прецизно посочување на времето на преземање пополнето на име на осигуреникот;
3. Потврда за регистрација на багажот. идентификационен број – таг број;
4. Фотокопија од полисата за осигурување;
5. Фотокопија од пасош - сите страници ;
6. Фотокопија од трансакциска сметка на корисникот на осигурувањето.

Кражба, провална кражба на багаж

Датум

Место

Пријавено во МВР

Опис на настанот

\*Кон барањето потребно е да ги доставите следните документи:

1. Официјален извештај за околностите на настанот пополнет на името наведено во полисата;
2. Список на украдениот багаж, со опис на содржината на багажот со наведување на износот на штетата;
3. Фактура, во случај да нема фактура Осигурувачот ќе ги смета просечните пазарни цени во Р.Македонија како основа;
4. Во случај на техничка опрема, потврда за изнесување надвор од Р.Македонија од царинските власти;
5. Фотокопија од полисата за осигурување;
6. Фотокопија од пасош - сите страници ;
7. Фотокопија од трансакциска сметка на корисникот на осигурувањето.

**ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСНИКОТ-лице на кое се врши исплата на осигураната сума односно надомест**

Име и презиме на Корисникот

Сродство со осигуреникот

Матичен број

Трошоци платени од сигуреникот

, валута

Потврдата за прием на известување за приватност на оштетени лица при пријава и исплата на штета е составен дел од пријавата на штета.

Во \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ год.

\_\_\_\_\_  
Своерачен потпис (печат за правни лица)